

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **90/2018**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова** Адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** Телефон/Факс: **3204-842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на договорот за јавна набавка:

Провизија за промет преку ПОС терминал со набавка на хартија за ПОС терминали

Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

Групна набавка: **Не**

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација**

Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

Дали предметот на набавката е делив: **Не**

Рамковна спогодба: **Не**

Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Или се планира да започне **29.01.2019**

се планира да заврши **29.01.2020**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

Вид на постапка: **Отворена постапка**

Меѓународна објава: **Да**

Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **18.01.2019**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-904/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **2,50**

Најниска добиена понуда: **2,50**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Универзална Инвестициона Банка АД Скопје Universal Investment Bank AD Skopje**

Адреса на носителот на набавката: **МАКСИМ ГОРКИ 6**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **2.000.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **2.360.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **23.01.2019**

ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ